

Неколкумесечната внатрешна криза покажа дека всушност оваа партија не успеа да го отстрани влијанието на Бранко Црвенковски.

Тоа коленичење овозможи СДСМ да се најде во пат позиција, како статутарна така и кадровска, која не исфрли ново партиско лице. Караниците и поделбите се толку силни што влијаат врз конфузната ситуација во партијата.

Амбициозната Радмила Шекеринска веќе забрзано (слави) и се подготвува да го замени Бучковски на лидерската позиција. Но, и таа може да стане инструмент на машинеријата на Црвенковски, бидејќи во позадина се кријат нескриените желби на одредени највисоки партиски членови, кои можеби ќе ја искористат новонастанатата ситуација за сопствена промоција.



ШАНСИТЕ МНОГУ ПОРАНО БЕА ПОТРОШЕНИ, А КОНВЕНЦИЈАТА САМО БЕШЕ ПОТВРДА НА "ВРТОГЛАВОТО" ПАЃАЊЕ НА КАРИЕРАТА НА БУЧКОВСКИ

БУЧКО ПАДНА, ТРЕБА ДА ПО



Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

Владо Бучковски не успеа да ја врати контролата врз СДСМ. Со тоа ја прокоцка својата последна шанса да направи каков-таков политички камбек, кој ќе му ја воскресне кариерата која по одржувањето на последните парламентарни избори значително му беше нарушена. Изборното фијаско го забрза неговото "вртоглаво паѓање", кое можеше да се почувствува уште за време на првите превирања и карани-

ци, кои беа забележливи во највисоките партиски редови на СДСМ. Исценираниот пуч во централното претседателство беше суптилна предигра за финалето кое се случи на 6. Конвенција на партијата, на која се гласаше за доверба на лидерот, но и за највисоките партиски органи, кои всушност го оставија на цедило, да се дави, а вината за слабите изборни резултати на СДСМ целосно ја префрлија врз грбот на Владо Бучковски.

На тој начин кадрите на поранешниот лидер Бранко Црвенковски се извлекоа низ иглени уши додека, пак, 18-месечната лидерска "гњаважа" се претвори во дебакл, кој ќе остави длабоки траги врз неговата политичка кариера. Сигурно со него во амбисот ќе заминат и најблиските соработници, кои безрезервно го поддржуваа во раководењето со социјалдемократите и со државата.

"Јас сум оптимист, мислам дека сите полека, но сигурно ќе ги оладат главите, ќе сфатат онака како првите 12 говорници, освен тринаесеттиот кој внесе малку жестина, спомнувајќи го името на поранешниот претседател на СДСМ, дека сепак ќе го зачуваме редот така како што ѝ доликува на демократска партија", изјави Владо Бучковски во ноќта на кошмарот, верувајќи дека сè уште има надеж да се задржи на претседателската фотелја на СДСМ.

"Во речиси секоја дискусија доминира ставот дека СДСМ мора нешто да менува во својата работа ако сака да се надева на подобар резултат следниот пат кога ќе излезе на избори", изјави Радмила Шекеринска во моментите на својата "слава".

"Со Бранко Црвенковски како претседател на СДСМ, СДСМ победи на парламентарните избори, победи на претседателските избори. Ние денес сме собрани овде не за да дискутираме за тој период и за тие избори, туку да дискутираме, за жал, за пораз на парламентарните избори, кога Црвенковски беше претседател на државата", додаде Шекеринска.



ЛИЦАТА КОИ РАБОТЕА НА МЕНУВАЊЕТО НА БУЧКОВСКИ, ИГОР ИВАНОВСКИ (СОВЕТНИК И БЛИЗОК ЧОВЕК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ), НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ (ЕКSGЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЈАТА), КОЈ ДОАЃА ОД ГЕВГЕЛИЈА - "ЛЕГЛО" НА ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА

НО ШЕКЕРИНСКА ЌЕ ЧЕКА ЗА ДА СЛАВИ

ВИНОВНИТЕ ОСТАНАА БЕЗ ВИНАТА

Неговата краткотрајна лидерска кариера завршува неславно, бидејќи немаше храброст да ги отстрани кадрите на Црвенковски, кои често пати му правеа политички препки поради што му создаваа сериозни главоболки, а вината за својата неспособност и нестручност за водењето на актуелната државничка и партиска политика ја сведоа на негови плеќи. Со тоа се покажа вистинската моќ на Бранко Црвенковски, кој од сенка дрмаше со партијата, но и со земјата.

Владо Бучковски остана без доверба, но и ја промовира Радмила Шекеринска за свој наследник, иако и таа е виновна за сè она што се случува со СДСМ.

Нели беше потпретседателка на

СДСМ, но и ексвицепремиерка на Владата на РМ, во време кога рејтингот на партијата забрзано паѓаше и сè уште оди надолу.

Цели 12 часа, зад затворени врати за јавноста, но и за седмата сила, која од свои извори дознаваше за крајно спротивставените гледишта и конфронтации меѓу таборите, исходот од гласањето во новиот објект на МНТ беше јасен сигнал за длабоката поделеност во редовите на социјалдемократите.

Агонијата ја призна Бучковски, иако до последен момент се надеваше дека поразот може да се избегне. Но, сепак изборниот резултат беше јасен, од 559 присутни делегати, против него гласаа 339, а само 200 приврзаници влегоа на неговото konto.

Сега треба да се организира вонреден конгрес на кој ќе се избираат нов лидер на СДСМ, но и ново раководство кое ќе се обиде да ја извлече партијата

од длабоката криза која ја зафати последниве десеттина месеци.

Новата ситуација отвора многу дилеми. Прво дали навистина Радмила Шекеринска ќе биде сериозен кандидат за лидер на СДСМ, или постои реална можност социјалдемократите да извлечат ново лице. Но, според првичните проценки тоа не ќе може така лесно да се изведе, бидејќи моќната фигура (Бранко Црвенковски) ќе диригира со оркестарот во СДСМ, а новата симфонија дур сега ќе се пишува.

"Ова е нова ситуација и треба дополнително да го проучиме Статутот. Јас не претендирам за следните 30 дена да го подготвувам новиот вонреден конгрес", изјави по поразот Владо Бучковски.

"Мојот предлог е само да избереме работна група која ќе биде овластена да го помогне организирањето на конгресот во состав Владо Бучковски, Никола Ќуркчиев, Јани Макрадули, имаме



ПОДЕЛЕНОСТА МЕЃУ ЧЛЕНОВИТЕ СОЗДАДЕ ТРАОРНА АТМОСФЕРА МЕЃУ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ШЕСТТАТА КОНВЕНЦИЈА НА СДСМ

"Преовладува тон дека треба да се седне, да се поразговара со ладни глави, партијата повторно да се соедини, да се врати онаму каде треба да биде како најмоќна опозициона партија. Јас ќе гласам за доверба на претседателот и на органите", изјави Есад Рахик, кој уште порано се определи која страна ќе ја поддржува.

"Доминираат негативните тонови на дискусија. Битолската организација има свој став кој дополнително ќе им го пренесам на делегатите на оваа конвенција, да се изгласа недоверба на претседателот и на генералниот секретар", изјави Томе Тромбев, кој беше на спротивната страна.

место и за млади, го предлагам Игор Ивановски и се предлагам себеси како дел од оваа работна група", истакна Радмила Шекеринска, која ја забрза својата кандидатура за лидер на СДСМ.

Околу ова прашање сè уште ќе се кршат копјата, бидејќи спротивставените страни проценуваат дека нивниот противник ги прекршува статутарните норми.

"Можеме да расчистуваме некои други детали во Статутот, но барем мене овој дел ми беше јасен, и на мнозинството делегати од конгресот", го прокоментира Шекеринска ова дискутабилно прашање.

За разлика од неа, Владо Бучковски многу потрезвено реагираше.

"Ќе имаме Централен одбор затоа што реално беше направен превид. Тврдам дека ова беше замор кај дел од делегатите, веројатно и кај Шекеринска, значи за работното тело ќе разговараме на Централниот одбор", изјави Бучковски.

АМБИЦИИТЕ НА РАДА

Во редовите на социјалдемократите продолжува да се одвива нокниот кошмар, кој покажа дека поделеноста е уште поголема. Дури сега се отвораат вратите за лидерските амбиции на одредени високи партиски членови, кои од страна сиркаа и бараат шанса физички и политички да се експонираат во јавноста.

Имено, неколкумесечната внатрешна

криза покажа дека всушност партијата не успеа да го отстрани силното континуирано влијание на Бранко Црвенковски. Тоа коленичење овозможи СДСМ да се најде во пат позиција, како статутарна така и кадровска, која не исфрли ново партиско лице. Караниците и поделбите се толку силни што влијаат врз конфузната ситуација во партијата.

Според одредени извори, амбициозната Радмила Шекеринска веќе забрзано (слави) и се подготвува да го замени Бучковски на лидерската позиција. Но, и таа може да стане инструмент на машинеријата на Црвенковски. Во позадина се кријат нескриените желби на одредени највисоки партиски членови, кои можеби ќе ја искористат новонастанатата ситуација за сопствена промоција. Поради ова, Шекеринска не може да се чувствува за најсериозен кандидат за фотелјата во СДСМ, туку сега треба да стрепи за својата позиција, ако се поучиме од народната поговорка "кој последен се смее тој најслатко се смее". Затоа "политичкиот секс" секогаш е страствен и возбудлив, а како таков не избира средства за да се урнат бариерите.

Инаку, целата конвенција се одржа во знакот на блиските луѓе на Црвенковски, Игор Ивановски, Миле Зечевиќ, Никола Куркиев итн.

Тоа им овозможи на приврзаниците на досегашниот лидер да обвинуваат дека луѓето на Црвенковски имале целосна контрола врз одвивањето на конвенцијата, при што беше забележливо присуството на вработени во Агенција-

та за разузнавање и на обезбедувањето на шефот на државата.

Од друга страна, пак, таборот на Шекеринска ги одбиваше ваквите информации, оценувајќи дека таквите инсинуации и "клевети" се изговор за да се скрие нараснатата недоверба кон Владо Бучковски.

Што сè се случуваше зад затворените врати во МНТ? Многу сериозни и аргументирани критики, но и општоприфатената оценка дека продолжува етикетањето на Бранковисти (Шекеринска), односно на Бучковисти.

Таквите формулации - "ја те љубим, а ти немаш појма", партијата ја сведе на приватна сопственост, која ја октроиса СДСМ од народот и од обичните членови.

Поради тоа, социјалдемократите уште повеќе ќе се делат, а каде ќе им биде крајот ако продолжат да се цепкаат со овој интензитет?!

Според делбите, СДСМ се поистовети со ВМРО-ДПМНЕ. Иако концепциски се разликуваат, сепак вмровскиот синдром сериозно го растура имунолошкиот систем на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој организам е болен, иако некој оценува дека по заминувањето на Владо Бучковски социјалдемократите ќе се консолидираат. Имено, прашање е дали Црвенковски ќе биде сигурен во Радмила Шекеринска, бидејќи таа не трпи полтронство, а уште повеќе не љуби да биде ставена во "скут" и да седи со скрстени раце, додека други го водат партиското оро. Значи, на потег е СДСМ, а не е Црвенковски.